



L LEGAL
MANAGER

SEMOS

Софтвер за правно работење

Точна информација во секое време

т.ц Скопјанка | 1000 Скопје
тел/факс: ++389 2 2465 900

email: contact@semos.com.mk
website: www.semos.com.mk


Microsoft Partner



Поддршка на сите Web Browsers



SEMOS



Софтвер за правно работење

Софтверот за правно работење претставува интегриран функционален систем за Евиденција на правните постапки на Доверителот пред надлежните институции во Република Македонија, но и евидентирање на останатите предмети и постапки кои ги води правниот сектор во одредена корпорација.

- **Сервер – Веб апликација за правно работење**

Работна околина: Windows Server 2012/2008

Платформа: .Net Framework 4.5/4.0

Дополнителен софтвер: MS SQL Server 2012/2008



Основата на софтверот за правно работење претставува позитивната законска регулатива во Република Македонија определена со Законот за судовите, Законот за извршување, Законот за парнична постапка, Законот за кривична постапка, Законот за стечај и Законот за облигационите односи.

Софтверот е направен да ги евидентира следните постапки:

Нотар

- Постапка за донесување на решение со кое се дозволува извршување врз основа на веродостојна исправа

Извршител

- Извршна постапка

Основен Суд

- Парнична постапка за постапување по приговор за платен налог пред Основен Суд
- Парнична постапка по други основи во кои Банката е Тужител
- Парнична постапка по други основи во кои Банката е Тужен
- Кривична постапка во случаи во кои Банката е Оштетен
- Стечајна постапка (вклучувајќи постапка на ликвидација)

Апелационен Суд

- Постапки во втор степен кои се водат пред судот

Врховен Суд на РМ

- Постапки во втор или трет степен кои во одредени случаи се водат пред судот
- Барање за ревизија, како вонреден правен лек и др.



Податочната структура на софтверот е организирана на начин на кој што врвот на хиерархијата претставува Досието на должникот, а понатаму продолжува така што за еден должник може да се водат еден или повеќе предмети, и во еден предмет има една или повеќе постапки.

Софтверското решение е поделено на три специјализирани софтверски модули



Модул за евиденција
и интеракција



Модул за
администрација



Модул за преглед и
изготвување на
извештаи

Модул за евиденција и интеракција

Модулот за Евиденција и интеракција ги опфаќа следните функционални барања и карактеристики:

- Општи податоци на правната постапка
 - Институција пред која се води, Лице кое ја води постапката, Правен основ, Обем на побарување, Месна надлежност
- Поднесоци кон надлежните институции
- Решенија и одлуки на надлежните институции
- Евиденција на рочиштата на постапките пред Судовите
- Евиденција на превземени активни дејствија од стана на Должникот или Доверителот, вклучувајќи и трето лице доколку е учесник во интеракцијата
- Овластени лица (референти) на предметот или постапката
 - Можност за назначување на надворешни лица (Адвокат на одреден предмет или постапка)
- Евиденција на трошоци
 - Можност за назначување на трошок за секоја активност во постапката

Модул за евиденција и интеракција

Модулот за Евиденција и интеракција ги опфаќа следните функционални барања и карактеристики:

- Статус на постапката
 - Последно превземено активно дејствие
 - Во тек или завршена
- Роковник
 - Календарски преглед на активности и рокови
 - Преглед на закажани следни активности (пр. Рочишта)
 - Систем за нотификација на референтите за одредени активности
- Коментар во вид на краток опис на референтот од секое рочиште или одлука на надлежниот орган
- Класификација на постапките по краен исход
 - Предмети решени во корист на Банката
 - Предмети решени во делумна корист на Банката
 - Предмети решени во корист на против странката
 - Извештаи по суд, по судија, по адвокат, по временски период

Модул за извештаи

Составен дел на софтверот е и Модулот за извештаи кои опфаќа низа на дефинирани извештаи:

- Извештај за предмети и постапки во тек
- Извештај за предмети и постапки кои се завршени
- Извештај за краен исход по години
- Месечен извештај за постапките во кои е вклучена банката
- Квартален извештај за постапките во кои е вклучена банката
- Извештај за трошоците од предметите од одреден клиент
- Извештај за трошоците за одреден предмет
- Извештај за трошоците во одредена постапка
- Извештај за севкупните трошоци
- Изготвување на извештаи што ќе ги побара Банката

Модул за администрација

Доделување на кориснички права и улоги во системот е составен дел на модулот за администрација.

Хиерархија на улогите и дефиницијата на кориснички права може да биде променлива во согласност со барањата на Банката.

2

Технички карактеристики и имплементација



Софтверското решение претставува веб апликација изработена во .Net платформата на Microsoft.

● Сервер – Веб апликација за правно работење

Работна околина: Windows Server 2012/2008

Платформа: .Net Framework 4.5/4.0

Дополнителен софтвер: MS SQL Server 2012/2008



Поддршка на сите Web Browsers

Дизајнот на веб апликацијата е прилагодлив за работа на мобилни уреди, таблети и сл.

Во поглед на корисниците на апликацијата, може да користи постоечка Windows Автентикација или стандардна комбинација од корисничко име и лозинка (слог од знаци). Дополнително процесот на автентикација може да биде и во комбинација со дигитален сертификат или софтверски токен, во согласност со политиките на Банката.

Софтверското решение може да биде поставено во продукција во затворен систем Интранет, или во отворен систем Интернет. Доколку системот е поставен во Интранет околина постои можност за дозволување на пристап на надворешни лица (адвокатски канцеларии), во согласност со барањата и политиките на Банката.

Developed by: SEMOS DOO Skopje
Project manager: Aleksandar TALEV
Solutions architect: Vlatko BOJKOVSKI
Design: Todor TRPEVSKI
Year: 2014 - MMXIV